

Living the Lotus

2
2022

VOL. 197

Buddhism in Everyday Life

Есеј на основачот

Примајќи ја моќта на сутрата

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Живеејќи го Лотосот
Број 197 (Февруари 2022)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international
@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Кеицх Акагава
Едитор: Јигјидхорлоо Герелтуса
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното
Ришо Косеи Каи

Уште една година со сутра рецитирање во средината на зимата почнува. Рано наутро во темницата пред првото светло ние храбро го трпиме студот и брземе кон Дарма центарот, и кога ние одушевено ја рецитираме Лотос Сутрата преку вокализирање длабоко од внатре, тоа нè исполнува со енергија одвнатре.

Желбата на Будата престојува во секој единичен збор на Лотос Сутрата, кој исто така ги содржи молитвите на безбројни луѓе кои ја имаат рецитирано се до сега. Кога ние ќе станеме едно со желбата на Будата и молитвите на сите тие луѓе, ние можеме да ја примиме моќта на Лотос Сутрата.

Будата не нè заштитува нас со употреба на неговите трансцендентни моќи за да ги исполни нашите желби. Со какви и да тешкотии ние се соочуваме, Будата е секогаш со нас, и тој го изразува целиот наш потенцијал охрабрувајќи нè, велејќи, “Се ќе биде во ред затоа што јас ве надгледувам,” и “Виe имате сила да го надминете ова.” Ова е начинот на кој Будата нè заштитува.

Важно е да имаме верба во фактот дека Будата нè надгледува, и да го дадеме најдоброто од себе во се.

Никјо Нивано, Каисо зуикан 10 (Косеи Издавачка куќа, 1997), стр. 212-213

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.



Штедење на пари и трошење на пари Ѓ донација, Дел 2

Поч. Ничико Нивано
Претседател, Ришо Косеи-каи

Донацијата е манифестација на умот на сочувство

Јас мислам дека како се приближува Церемонијата на Годишнината на влегувањето во Нирвана на Шаќјамуни (Февруари 15) и ние размислуваме за доблестите на Шаќјамуни, многу луѓе научуваат нешто ново. Во тој смисол, кога јас го препрочитувам историскиот опис на Будата, јас сум погоден од зборовите на Шаќјамуни кон неговите верници, претскажувајќи ја неговата нирвана. Кога тој им доверил на нив практикување на учењата и разјаснување на Дармата, тој го направил тоа “со цел да им користи на многу луѓе, да донесе среќа на многу луѓе, и да покаже сочувство кон луѓето на овој свет.” Тие зборови ја изразуваат неговата искрена желба за среќа на секого.

За Шаќјамуни, кој го посветил неговиот живот за да им користи на другите луѓе, ширењето на Дармата откако имајќи достигнато разбудување било ништо друго освен практикување на донација. Со други зборови, преку оваа донација, Шаќјамуни се посветил себеси кон сочувство. Неговиот пример исто нè подучува нас дека нечиј ум на обзирност и љубезност добива конкретна форма во социјалните интеракции само кога тоа всушност се става во пракса преку донација (подучување, материјални добра, или физички способности). Заради тоа, донацијата е едно и исто со практикувањето на сочувство.

Кога ова е кажано, општеството во целина сеуште има силен впечаток дека “донација” значи да се дава пари кон храмовите или религиозните организации и јас чувствувам дека оваа идеја на донација, како нешто финансиско или материјално, е недоразбирање со неговото оригинално значење.

Дали акумулирањето на богатство е исто така Будистичко практикување?

Будистичкиот поглед на богатството, согласно на Будистичкиот научник Хајиме Накамура (1912-99), е да “им објасни на обичните световни практикувачи дека ова световно богатство треба да биде почитувано и да се гледа позитивно на него, (заради тоа што) акумулирањето на богатство се смета за едно од животните посакувани цели.” Дури и во навидум строгиот свет на Будизмот, стремежот кон профит и штедење пари не се сметаат за активности од кои треба да се воздржуваме, туку попрво како дел од позитивниот начин на живот кој може да води кон чувство на осмисленост. Причината, согласно на Накамура, е дека “ние штедиме пари заради тоа што ние имаме цел да ги делиме нив со други луѓе и на таков начин да допринесеме кон нивната среќа и благосостојба.”

Луѓето велат дека дали или не парите се користат за добра цел целосно зависи од намерите на личноста која ги троши. Парите понекогаш се употребуваат за лоши цели и заради тоа, важно е како ги трошиме. Будизмот ги фали луѓето кои станале богати и даваат на многу луѓе, подвлекувајќи ја важноста на пуштање на скржавиот ум со цел да се дели со другите. Без оглед колку многу богатство вие акумулирате или пари заштедувате, “ако ги чувате сите за себеси, тие ќе изгнијат. Но со ширење на нив наоколу, вашите пари се ставаат во добра употреба,” за кое Професорот Накамура вели дека е оригиналното значење на ’донација.”

Јапанскиот збор кеизаи (економија) доаѓа од класичната Кинеска фраза која значи, “да се управува со нацијата преку обезбедување на олеснување кон луѓето,” и така може да биде дека основата на економијата е делење на акумулирано богатство со осиромашените и страдални луѓе. Се разбира, немора да се каже дека тие заштеди биле правилно и легално стекнати.

Во средината на сегашната реалност, како што сите животи низ светот се загрозени со кризи како климатски промени кои ја загрозуваат глобалната околина, сигурноста на храната, големата разлика во богатството, ние мораме да најдеме начин на живот кој ја реобмислува човечката активност.

Добро познатите меѓународни економисти велат дека од сега натаму, кога се зема во обзир светскиот поредок и иднината на човештвото, принципот на корисност кон другите е клучот. Со други зборови, суштински е дека духот на корисност, и делење со другите, зема корен во сечиј ум и дека владите и бизнисот работат заедно во корист на другите со цел да се изгради светла иднина. Овој начин на размислување е во хармонија со Будиниот глас кој нè поттикнува нас да ’се разбудиме кон учењето дека ’себеси и другите е едно и исто’ што значи дека сите нешта се фундаментално едно и “со умот на донација, делете го тоа што го имате.”

Во тој смисол исто така, донацијата би можела дури да биде наречена една од најважните форми на трудољубивост. Навистина, донирање (делење) на учењата на Будата е фундаментално за нас како бодисатви, но тоа е исто така и практикувањето на сочувство Ѓ покажување на обзирност за чувствата на тие во услови на болка и страдање Ѓ преку донирање (употребување) на нашите физички и ментални способности да им дадеме на нив мир на умот.

Сепак, во однос на паричните донации, неопходно е внимателно да ги земеме во обзир нештата како што се што организацијата која ги прима прави со нив. Што тоа значи за тие парични донации да бидат вистински употребени за да тие донесат заслуги и за себеси и за другите?

Јас се прашувам што сите од вас мислите во врска со ова?

(Од *Косеи*, Февруари 2022)

Вовед кон Ришо Косеи-каи преку стрипови

Тројната Лотос Сутра како Основната Света книга

Зголемување на членството

Во Јапонското општество веднаш после крајот на војната, луѓето живејат во сиромаштија. Многу луѓе беа фрустрирани и иритирани Ѓ некои беа со стеснат ум и други размислуваа негативно, и имаше многу болни луѓе.

Основачот и членовите на Ришо Косеи-каи ги разјаснуваа учењата, кажувајќи им на луѓето, 'Ако вие имате верба во Лотос Сутрата и ги практикувате таквите учења, вие ќе стекнете среќа.' Како резултат, тие ослободија многу луѓе од страдања. Дури и тие кои беа делумно во сомнеж на почетокот беа постепено трансформирани да веруваат во учењата од дното на нивните срца и умови како што нивните погледи и начин на размислување се промениле после практикување на тоа.

Тие што беа ослободени ги ширеле учењата со радост и срце на благодарност, што постепено го проширило кругот на сангхата. Така, членството на Ришо Косеи-каи стабилно растело.



Дали знаевте?

Во 1945, годината кога војната заврши, организацијата имала 1300 домаќинства на членови. Една година покасно, членството пораснало на 10000 домаќинства на членови, и 18000 годината после таа.

Вградување на фокусот на посветеност



Во 1958, година после починувањето на Мјоко Сенсеи, Коосновачот на Ришо Косеи-каи, Основачот потврдил дека внатре и надвор од организацијата, фокусот на посветеност за членовите на Ришо Косеи-каи е Вечниот Буда Шаќјамуни, Големиот Добронамерен Учител, Светски-Почитуваниот. Оваа декларација е позната како Манифестација на Вистината.

Таа иста година, Основачот ја пропатувал целата земја за првпат, од Хокаидо на север до Кјушу на југ, за да ги разјаснува учењата. Тој посетил четириесет и осум места низ Јапонија, сретнувајќи ги локалните членови лично и разјаснувајќи ги учењата на Лотос Сутрата на нив.


За време на ова патување, луѓето биле привлечени од топлата личност на Основачот и трогнати од неговите Дарма разговори. Многу од нив веднаш се зачленија во Ришо Косеи-каи.

Дали знаевте?

Двете декади од основањето на Ришо Косеи-каи се до годината на Манифестација на Вистината е позната како Добата на Вешти Методи. Во Будизмот, “вешти методи” се однесува на мерките кои ги водат луѓето до исправниот пат.



Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
 Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1809 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
 Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

(Address) 1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
 (Mail) POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
 TEL: 1-650-359-6951 Email: lotusbuddhist@gmail.com
 URL: <https://sf-buddhism.org/>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
 TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
 TEL: 1-773-842-5654
 Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

(Address) 2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
 (Mail) POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
 Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809, Denver, CO 80204, USA
 TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-269-4567
 Email: info@rkina.org
 URL: <https://www.buddhistcenter-rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
 (Mail) POBox 692148, San Antonio, TX 78249, USA
 TEL: 1-210-558-4430 FAX: 1-210-696-7745
 Email: dharmasanantonio@gmail.com
 URL: <http://rksabuddhistcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
 TEL: 1-253-945-0024 Email: rkseattlewashington@gmail.com
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
 Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

在家佛教韓國立正佼成會 Korean Rissho Kosei-kai
〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

Korean Rissho Kosei-kai of Busan
〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人 在家佛教立正佼成會 Rissho Kosei-kai of Taipei
台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會 Rissho Kosei-kai of Tainan
台灣台南市東區崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai Society of Kolkata

89 Srirampur Road (VIP), Garia, Kolkata 700084, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rampur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Please contact Rissho Kosei-kai Society of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL: 880-2-41360470

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka North

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Please contact Rissho Kosei-kai Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya

Rissho Kosei-kai Ramu

Rissho Kosei-kai Aburkhil

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Please contact Rissho Kosei-kai di Rome

Rissho Kosei-kai of Paris

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai of the UK

29 Ashbourne Road, London W5 3ED, UK
TEL: 44-20-8933-3247 Email: info@rkuk.org URL: <https://www.rkuk.org>
Facebook: <https://www.facebook.com/rkuk.official>
Twitter: https://twitter.com/rkuk_official
Instagram: https://www.instagram.com/rkuk_official

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>